

**Винарска Визба
ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија**

**Финансиски извештаи
за годината која завршува на 31
Декември 2017
во согласност со сметоводствените
стандарди кои се прифатени во РМ
и
Извештај на независниот ревизор**

Март 2018

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 26

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка

Додаток 3- Годишен Извештај за работењето

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Винарската Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот


Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Винарска Визба „Попова Кула“ АД, Демир Капија на ден 31 декември 2017 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2017 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Винарска Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД, Демир Капија за годината која завршува на 31 Декември 2017 година.

Скопје, 12 март 2018 година

Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор




Драган Димитров
Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2017
Во илјади денари

	Белешка	2017	2016
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	46.349	46.660
Останати оперативни приходи	5	616	1.442
Вкупно оперативни приходи		46.965	48.102
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци во промена на залихи		882	2.563
Набавна вредност на продадени стоки		(1.964)	(3.114)
Трошоци за материјали и одржување	6	(17.369)	(19.085)
Плати, надоместоци и др. примања	7	(12.769)	(10.989)
Амортизација/Депрецијација	8	(5.179)	(5.495)
Останати оперативни трошоци и расходи	9	(8.736)	(9.909)
Вкупно оперативни трошоци		(45.135)	(46.029)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		1.830	2.073
РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи/(трошоци) за камати, нето	10	(1.411)	(1.721)
Позитивни/(негативни) курсни разлики, нето	11	(2)	73
Нето расходи од финансирање		(1.413)	(1.648)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		417	425
Данок од добивка	12	(366)	(364)
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		51	61
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		51	61
Заработувачка по акција (во денари)	13	0,019	0,023

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 26 февруари 2018 година и се потпишани во негово име од страна на:



Јордан Трајков
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2017
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2017	31 декември 2016
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	119.683	122.126
Долгорочни вложувања	15	2.643	2.643
		<u>122.326</u>	<u>124.769</u>
Тековни средства			
Залихи	16	30.454	30.004
Побарувања од купувачи	17	13.544	10.469
Краткорочни финансиски средства	18	6.662	3.899
Останати тековни средства и АВР	19	179	261
Пари и парични еквиваленти	20	1.702	2.730
		<u>52.541</u>	<u>47.363</u>
ВКУПНИ СРЕДСТВА		<u>174.867</u>	<u>172.132</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал	21	166.050	166.050
Акумулирана загуба		(36.869)	(36.920)
		<u>129.181</u>	<u>129.130</u>
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	22	19.791	19.787
		<u>19.791</u>	<u>19.787</u>
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	23	14.095	12.451
Обврски кон добавувачи	24	10.533	9.355
Останати тековни обврски и ПВР	25	1.267	1.409
		<u>25.895</u>	<u>23.215</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>174.867</u>	<u>172.132</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 26 февруари 2018 година и се потпишани во негово име од страна на:



Јордан Трајков
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2017
Во илјади денари

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Резерви</u>	<u>Акумул. Добивка / (загуба)</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 Јануари 2016	166.050	-	(36.981)	129.069
Тековна добивка	-	-	61	61
Состојба на 31 декември 2016	<u>166.050</u>	<u>-</u>	<u>(36.920)</u>	<u>129.130</u>
Тековна добивка	-	-	51	51
Состојба на 31 декември 2017	<u>166.050</u>	<u>-</u>	<u>(36.869)</u>	<u>129.181</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2017
Во илјади денари

	2017	2016
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка пред оданочување	417	425
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	5.179	5.495
Приходи од отпис на обврски	-	(418)
Расходи од отпис на побарувања	92	1.408
Кусоци/вишоци	(44)	(6)
Добивка од продажба на основни средства	-	(15)
Прилагодувања за приходи/(трошоци) за камати	1.411	1.721
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	7.055	8.610
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Залихи	(405)	(1.724)
Побарувања од купувачи	(3.166)	805
Останати тековни средства	(2.682)	(2.775)
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	1.177	(4)
Останати обврски	(141)	9
Парични средства генерирани од работењето	1.838	4.921
Платени камати	(1.648)	(1.834)
Данок на добивка	(366)	(364)
Нето паричен тек од оперативни активности	(176)	2.723
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка(продажба) на недвижности, постројки и опрема	(2.737)	(3.331)
Продажба на недвижности, постројки и опрема	-	30
Примени камати	237	114
Нето паричен тек од инвестициони активности	(2.500)	(3.187)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	1.644	1.644
Долгорочни финансиски обврски	3	-
Нето паричен тек од финансиски активности	1.647	1.644
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(1.029)	1.180
Пари и парични средства на почетокот на годината	2.730	1.550
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 20)	1.702	2.730

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Друштвото за производство и промет Винарската визба ПОПОВА КУЛА АД, Демир Капија (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна деловна активност на Друштвото е производство на вино од грозје. Мнозински сопственик на Друштвото е Друштво за производство, промет и консалтинг Интеко Доо Скопје, со учество од 50,58% во капиталот на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Демир Капија, Булевар на виното бр 1, Република Македонија.

На 31 декември 2017 година, Друштвото имало 41 вработени (31 декември 2016: 36 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2016 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

Винарската Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија претставува матична компанија на друштвото Станушина Доел Демир Капија (100% учество) и има мнозинско учество во друштвото Попова Кула Полска СП З.О.О (68% учество).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2016.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба
Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2017 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Недвижности, постројки и опрема (Продолжува)

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства кои во целост се состојат од повеќегодишни лозови насади, се признаени според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства (набраното грозје) се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на бербата.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и иноксна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.18. Финансиски инструменти (Продолжува)

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи" (Белешка 5).

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2016: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи”.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2017 и 2016 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари 2017	Во денари 2016
ЕУР	61,4907	61,4812
УСД	51,2722	58,3258

(б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година има каматоносни обврски, но неговите расходи и оперативните парични текови не зависат од промените на пазарните каматни стапки, имајќи го во предвид фактот дека користените кредити/позајмици се со фиксна каматна стапка.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	2017	2016
Приходи од продажба на домашен пазар	39.316	35.965
Приходи од продажба на странски пазар	6.518	10.089
Приходи од употреба на сопствени производи	515	606
Вкупно	46.349	46.660
5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	2017	2016
Приходи од продажба на основни средства	-	31
Приходи од отпишани обврски	-	418
Приходи од утврдени вишоци	44	7
Државна финансиска поддршка	135	281
Останати оперативни приходи	437	705
Вкупно	616	1.442
6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ	2017	2016
Трошоци за електрична енергија и гориво	1.901	2.093
Потрошени материјали	13.560	14.788
Трошоци за резервни делови	-	2
Отпис на ситен инвентар	275	461
Трошоци за одржување	736	794
Транспортни трошоци и трошоци за телефон	897	947
Вкупно	17.369	19.085
7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА	2017	2016
Бруто плати	11.962	10.394
Останати надоместоци и лични примања	807	595
Вкупно	12.769	10.989
8. АМОРТИЗАЦИЈА/ ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА	2017	2016
Депрецијација (Белешка 14)	5.179	5.495
Вкупно	5.179	5.495

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Трошоци за реклами	1.313	1.058
Трошоци за репрезентација	579	404
Дневници и трошоци за службени патувања	1.127	686
Банкарски услуги	373	396
Комунални и останати услуги	854	834
Премии за осигурување	133	127
Трошоци од минати години	190	377
Наемнини	792	710
Донации	26	98
Даноци кои не зависат од резултатот	156	304
Отпис на побарувања	91	1.408
Останати трошоци	<u>3.102</u>	<u>3.507</u>
Вкупно	<u>8.736</u>	<u>9.909</u>

10. ПРИХОДИ/(ТРОШОЦИ) ЗА КАМАТИ, НЕТО

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Приходи од камати за дадени позајмици	<u>237</u>	<u>114</u>
Вкупно	<u>237</u>	<u>114</u>
ТРОШОЦИ ЗА КАМАТИ		
Трошоци за камати со поврзани субјекти	(1.510)	(1.675)
Камати кредити, позајмици и затезни камати	<u>(138)</u>	<u>(160)</u>
Вкупно	<u>(1.648)</u>	<u>(1.835)</u>
Нето трошоци за камати	<u>(1.411)</u>	<u>(1.721)</u>

11. ПОЗИТИВНИ/(НЕГАТИВНИ) КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	<u>40</u>	<u>97</u>
Вкупно	<u>40</u>	<u>97</u>
НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Негативни курсни разлики	<u>(42)</u>	<u>(24)</u>
Вкупно	<u>(42)</u>	<u>(24)</u>
Нето позитивни/(негативни) курсни разлики	<u>(2)</u>	<u>73</u>

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

	2017	2016
Добивка пред оданочување	417	425
Непризнати трошоци	3.241	3.214
Даночна основа	3.658	3.639
Данок на добивка на добивка по стапка од 10%	366	364
Даночни ослободувања	-	-
Данок на добивка по ослободувања	366	364
Ефективна даночна стапка	87,77%	85,64%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

13. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основната заработка по акција на 31 декември 2017 година е пресметана со делење на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 51.201 денари (2016: 61.292 денари) и пондериран просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2017 година од 2.700.000 (2016: 2.700.000), пресметано како што следува:

Основна заработка по акција

	2017	2016
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето - добивка за годината (во Денари)	51.201	61.292
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	51.201	61.292
	Број на акции	
	2017	2016
Пондериран просечен број на акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	2.700.000	2.700.000
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	2.700.000	2.700.000
Основна заработка по акција (во Денари)	0,019	0,023

Друштвото во 2017 нема издадено хартии од вредност кој ја разводнуваат заработката по акција.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Објекти	Постројки, опрема, мебел и тран.сред.	Лозови насади	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 1 јануари 2016	4.489	87.054	55.948	2.235	23.812	173.538
Набавки	-	507	1.584	-	1.240	3.331
Пренос од залихи	-	20.975	2.892	-	(23.867)	-
Продажба	-	-	(1.025)	-	-	(1.025)
Состојба на 31 декември 2016	4.489	108.536	59.399	2.235	1.185	175.844
Набавки	-	74	1.074	-	1.588	2.736
Состојба на 31 декември 2017	4.489	108.610	60.473	2.235	2.773	178.580
Акумулирана депрецијација на 1 јануари 2016	-	18.155	30.378	700	-	49.233
Депрецијација (Белешка 8)	-	2.577	2.862	56	-	5.495
Оттуѓувања	-	-	(1.010)	-	-	(1.010)
Состојба на 31 декември 2016	-	20.732	32.230	756	-	53.718
Депрецијација (Белешка 8)	-	2.410	2.713	56	-	5.179
Состојба на 31 декември 2017	-	23.142	34.943	812	-	58.897
Нето сегашна вредност на: - 31 декември 2017	4.489	85.468	25.530	1.423	2.773	119.683
- 31 декември 2016	4.489	87.804	27.169	1.479	1.185	122.126

На 31 Декември 2017 Друштвото располага со лозови насади чија нето сегашна вредност изнесува 1.423 илјади денари (2016: 1.479 илјади денари). Лозовите насади се засадени на површина од 6,5ха, од кои 4ха е земјиште под лозови насади во сопственост на Друштвото, а останатите хектари се лозови насади дадени на користење.

Дел од имотот и опремата на Друштвото со вкупна проценета вредност од 51.828 илјади денари се ставени под хипотека (залог), како обезбедување на обврските за кредитот склучен помеѓу Шпаркассе Банка Македонија АД како доверител, Станушина Доел како должник и Попова Кула АД како пристапувач на долг.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Попова Кула СП ЗОО, Полска	2.631	2.631
Станушина Дооел Демир Капија	<u>12</u>	<u>12</u>
Салдо на 31 декември	<u>2.643</u>	<u>2.643</u>

Долгорочните вложувања со состојба на 31 декември 2017 година во износ од 2.643 илјади денари се однесуваат на вложувањата во Попова Кула СП ЗОО, Полска во износ од 2.631 денари (67,52% на учество во капитал) и Станушина Дооел Демир Капија во износ од 12 илјади денари (100% на учество во капитал).

16. ЗАЛИХИ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Суровини и материјали	3.730	3.349
Ситен инвентар и амбалажа	1.643	1.841
<i>Намалено за: Отпис на ситен инвентар</i>	<u>(725)</u>	<u>(662)</u>
Вкупно	<u>4.648</u>	<u>4.528</u>
Залиха на недовршени производи и полупроизводи	11.612	13.379
Готови производи	13.878	11.446
Залиха на трговски стоки	<u>316</u>	<u>651</u>
Состојба на 31 декември	<u>30.454</u>	<u>30.004</u>

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Побарувања од купувачи во земјата	7.628	6.280
Побарувања од поврзани страни	2.908	2.196
Побарувања од купувачи во странство	4.381	3.346
Побарувања за дадени аванси	<u>35</u>	<u>55</u>
	<u>14.952</u>	<u>11.877</u>
<i>Минус: Исправка на вредноста на побарувања од купувачите</i>	<u>(1.408)</u>	<u>(1.408)</u>
Состојба на 31 декември	<u>13.544</u>	<u>10.469</u>

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)

- (а) Движењето на исправката на вредноста на побарувањата од купувачите во 2017 и 2016 година е прикажана во следниов преглед:

	Побарувања од купувачи во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2016	899	1.408	2.308
Отпис на побарувања	(899)	-	(2.308)
Состојба на 31 декември 2016	-	1.408	1.408
Отпис на побарувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017	-	1.408	1.408

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	2017	2016
Дадени заеми на Станушина дооел	6.425	3.899
Побарувања за камата - Станушина дооел	237	-
Салдо на 31 декември	6.662	3.899

Со состојба на 31 декември 2017 година краткорочните финансиски средства во вкупен износ од 6.662 илјади денари се состојат од побарувања врз основа на дадени заеми и камати по истите заеми, на поврзаната страна Станушина дооел Демир Капија. Заемите на износ од 6.425 илјади денари се однесуваат на договори за заем, со камата од 12 месечен СКИБОР+ 1% и тоа: а) договор за заем од 15.07.2015 со состојба на 31 декември 2017 година на износ од 997 илјади денари; б) договор за заем од 15.07.2016 со состојба на 31 декември 2017 година на износ од 2.866 илјади денари; и в) договор за заем од 18.07.2017 со состојба на 31 декември 2017 на износ од 2.562 илјади денари.

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	2017	2016
Побарувања за повеќе платени даноци	67	231
Останати побарувања	84	2
Депозит за кирија	28	28
Салдо на 31 декември	179	261

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2017	2016
Жиро сметки	21	279
Благајна	341	385
Девизни сметки	1.340	2.066
Салдо на 31 декември	1.702	2.730

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. КАПИТАЛ

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 166.050 илјади денари и е поделен на 2.700.000 обични акции со номинална вредност од 61,5 денари по акција.

Структурата на капиталот на Друштвото на 31 декември 2017 и 2016 година е како што следи:

	Број на Акции	% според Централен регистар на РМ
Интеко Доо Скопје	1.365.576	50,58%
Останати помали акционери	1.334.424	49,42%
Состојба на 31 декември 2017	2.700.000	100%

	Број на Акции	% според Централен регистар на РМ
Интеко Доо Скопје	1.365.576	50,58%
Останати помали акционери	1.334.424	49,42%
Состојба на 31 декември 2016	2.700.000	100%

22. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2017	2016
Долгорочен заем од физичко лице - поврзана страна	19.791	19.787
Салдо на 31 декември	19.791	19.787

Долгорочните финансиски обврски на износ од 19.791 илјади денари (2016: 19.787 илјади денари) се однесуваат на финансиски обврски кон поврзана страна врз основ на договор за позајмица со физичко лице, земена со цел обезбедување на средства за тековна ликвидност. Каматата врз основа на овие договори изнесува 6% годишно и се пресметува месечно.

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2017	2016
Краткорочен заем од физичко лице - поврзана страна	3.689	3.689
Краткорочни заеми од останати физички лица	10.406	8.762
Салдо на 31 декември	14.095	12.451

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2017 година, на износ од 3.689 илјади денари се однесуваат на обврски по позајмици од физичко лице - поврзана страна, врз основа на склучен Договор бр.03-362 од 01.09.2015 на износ од 60.000 ЕУР и рок на враќање од една година, со можност за продолжување од уште една година доколку не се побара исплата на истиот. Каматата изнесува 6% годишно, се пресметува квартално, а исплатата на истата е еднаш годишно до 15 Јануари.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (Продолжува)

Краткорочните финансиски обврски на износ од 10.406 илјади денари се однесуваат на:

а) краткорочни финансиски обврски по позајмици од физички лица, на износ од 2.460 илјади денари, се состојат од обврски по следните два договори: а) договор бр.03-363 од 01.09.2015 на износ од 20.000 ЕУР (преостаната обврска на 31.12.2017 година изнесува 1.230 илјади денари); и б) договор бр. 03-364 од 01.09.2015 на износ од 20.000 ЕУР (преостаната обврска на 31.12.2017 година изнесува 1.230 илјади денари). Заемите се со рок на враќање од една година, со можност за продолжување од уште една година доколку не се побара исплата на истиот. Каматата која се пресметува по основ на овие договори изнесува 6% годишно и се пресметува квартално, а исплатата на истата е еднаш годишно до 15 Јануари.

б) краткорочни финансиски обврски по камата од земени позајмици од физички лица на вкупен износ од 7.946 илјади денари (31.12.2016 година - 6.303 илјади денари).

24. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	8.857	8.580
Обврски кон добавувачи во странство	1.212	352
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	63	12
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	8	62
Обврски од специфично работење од неповрзани друштва	<u>393</u>	<u>349</u>
Салдо на 31 декември	<u>10.533</u>	<u>9.355</u>

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Обврски кон вработени	1.014	971
Обврски кон државата	212	400
Останати тековни трошоци	<u>41</u>	<u>38</u>
Салдо на 31 декември	<u>1.267</u>	<u>1.409</u>

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

(а) Салдата на побарувањата и обврските 31 декември 2017 и 2016, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од/на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ПОБАРУВАЊА		
Попова Кула СП Зоо Полска	659	977
Станушина Дооел Демир Капија	2.908	2.196
Станушина Дооел Демир Капија - камати	237	-
Станушина Дооел Демир Капија - побарувања за дадени позајмици	6.425	3.899
Интеко Доо Скопје	<u>-</u>	<u>1</u>
Вкупно	<u>10.229</u>	<u>7.073</u>

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжува)

	2017	2016
ОБВРСКИ		
Попова Кула СП Зоо Полска	246	246
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија - дадени позајмици	26.882	25.598
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија - дадени краткорочни позајмици	2	211
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија - дадени позајмици	4.214	3.984
Интеко Доо Скопје	1	-
Вкупно	31.345	30.039

- б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2017 и 2016 година се дадени во прегледот кој следува:

	2017	2016
ПРИХОДИ		
Деловни приходи		
Станушина Дооел Демир Капија	433	815
Попова Кула СП Зоо Полска	727	757
Финансиски приходи		
Станушина Дооел Демир Капија	237	114
Вкупно	1.397	1.686

	2017	2016
РАСХОДИ		
Деловни расходи		
Интеко Доо Скопје	5	94
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	193
Финансиски расходи (камати и курсни разлики)		
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	1.280	1.453
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	230	295
НАБАВКИ		
Станушина Дооел Демир Капија	433	899
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	222	498
Попова Кула СП Зоо Полска	381	247
Вкупно	2.551	3.679

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2017

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Вонбилансна изложеност

Со состојба на 31 декември 2017 година, Друштвото има вонбилансна изложеност кон Шпаркасе банка АД Скопје на износ од 23.649 илјади денари по основ на неискористен кредитен лимит.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

Извршен Директор
Јордан Трајков



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2017 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

Годишен извештај за 2017 година